

Блажо ЧОНЕВ

ИЗГРАДЕНОСТ И ПРОИЗВОДНОСТ НА ВЕШТАЧКИ ЦРНБОРОВИ НАСАДИ — КРАЈ БЕРОВО

1. В О В Е Д

На истражувањата околу внатрешната изграденост, производност (продуктивност) и развој на досега подигнатите насади (култури) од црн бор во околната на Берово, и воопшто во СР Македонија, не е посветено доволно внимание. Имајќи предвид дека, црниот бор е вид кој најмногу е користен за пошумување во СР Македонија, таквите истражувања треба да се честа тема на шумарските стручњаци и оперативци.

Како што рековме, црниот бор е вид кој сè уште најмногу се користи за пошумување на огромниот простор на шумски необраснати земјишта во СР Македонија. Како резултат на тоа се релативно големите површини со култури од овој вид во многу хетерогените месторастечни услови, што стопанисувањето го прави многу сложено. Ова го наметнува проблемот за детални истражувања на изграденоста и производноста на овие култури за да се дојде до сознанија кои треба да послужат, од една страна, како теоретска основа за идните одгледувачки и стопански постапки, а од друга страна, како прилог, кој заедно со другите истражувања на изграденоста и производноста на овие култури за градба на одреден став (создание) за користењето на овој вид при идните шумско-културни работи.

2. ПРЕДМЕТ, СОДРЖИНА И ЦЕЛ

Предмет на овие проучувања се вештачки подигнатите црнборови насади-култури крај Берово. Тие се со возраст од 34—38 години или средно од 36 години во кои досега се извршени по две прореди.

Содржината на проучувањата се однесува на нивната внатрешна изграденост, производна (продуктивна) способност и карактеристиките на одделни таксационо-структурни елементи.

Целта на овие истражувања е да ја согледаме нивната производна способност и нивниот досегашен развој, и врз основа на тоа да дојдеме до одредени сознанија. Вршејќи пак споредувања на одделните структурни елементи со соодветни насади за истиот вид, да дојдеме до соодветни заклучоци.

3. ОБЈЕКТ НА ИСТРАЖУВАЊА И МЕТОД НА РАБОТА

3.1. Објект на истражувања

Пошумените површини во реонот на Беровска котлина се подигнати на падините од Малешевските планини, Плачковица и падините на Бајза Тепе. Тоа се ниски, рамни и благи терени, со надморска височина до 1200 м. Застанали се на сите еспозиции.

Вештачки подигнатите црнборови насади (култури) непосредно над и околу Берово, се подигнати на месторастења од други видови (претежно дабови месторастења). Истражуваните насади, на објектот (месноста) Јуовец се наоѓаат на Ј и ЈЗ експозиција, а насадите пак непосредно над манастирот „Св. Илија“ се на С и СИ експозиција.

Јуовец е ритче кое се издига непосредно источно од Берово со максимална надморска височина од 966 м. Нема изразит врв, а врвот претставува една зарамнина долга околу 500 м. Страните на ритчето се средно стрмни, до благи. Најстрмно е во источниот дел што се спушта кон едно долче (11).

Објектот „Св. Илија“ — Ратевски рид се простира јужно, односно југоисточно од Берово. Страните (падините) му се благи, широки, особено централниот и западниот дел. Страните на ридовите што се спуштаат кон долот „Св. Илија“ се средно стрмни (9).

Почвите на истражуваните објекти се светло кафесави неутрични камбисоли. Тие се средно длабоки, со кисела реакција на почвата. Со хумос, азот, фосфор и калциум се слабо до средно обезбедени.

Во климатски поглед Малешевијата претставува висока котлина, каде што се чувствуваат влијанија на континенталната клима, а одејќи кон планините таа постепено минува во планинска клима.

Од досега изнесеното може да се констатира дека едафо-еколошките услови на Беровска котлина создаваат оптимални услови за развој на црн бор кој досега одлично се препрезентира.

3.2. Метода на работа

За проучување на таксационите структурни елементи на црнборовите насади-култури крај Берово поставивме четири пробни површини. Пробните површини се и трајно одбележани и при-

нивното поставување се водеќе сметка да се со различни експозиции, надморска височина, инклинација и сл. Површините на пробните (огледните) површини беа со правоаголна форма и со вкупна површина од 0,310 ха, а се поставени есента 1981 година. По поставувањето на пробните површини беше извршено полно клупирање на сите стебла во нив. По клупирањето, за составување на криви на височините беа измерени височините на стеблата. Мерењето на височините е извршено со помошта на Блуме-Лојзевиот висиномер.

За проучување на тековниот прираст со помошта на Пресслеровиот сврдел извршено е дупчење на повеќето стебла од пробните површини, а пресметката е извршена по познати научни методи (9).

4. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊАТА

Одделните структурни елементи, нивните таксациони и статистички вредности ги прикажуваме на следнива табела:

Табела бр. 1

Проби насади	Возраст	Височина	Број стеб. 1 ха	Дијаме. на ср. сте	Кружна површ. м ²	Дрвна маса м ³	Теков. прирас м ²
I проба	34	12,8	2767	14,07	43,01	231	10,08
II проба	36	14,3	2460	16,11	50,10	360	15,36
III проба	37	14,8	1941	17,67	47,58	346	12,69
IV проба	38	16,1	1650	18,87	46,16	375	12,83
М. средна вредност	36,25	14,5	2204	16,68	46,71	328	12,74
— стандарда. девиј.	1,47	1,39	435,50	1,96	2,50	56,83	0,76
V — варија. коефи.	4,06	9,65	19,76	11,71	5,48	17,35	6,07
Mv — средна погр на V	1,43	3,49	6,99	4,14	1,93	6,13	2,14
Mm — средна прогр на (м)	0,73	0,69	217,79	0,98	1,28	28,46	0,38
Недјалков (7)	40	16,7	1836	17,2	42,6	387	7,8
I бонитет							

Според користените прирасно-приходни (опитни) таблици истражуваните насади се со среден I бонитет на месторастење, а поединачно варираат меѓу I и II.

4.1. Височина на стеблата (висински криви и висинска структура)

За конструирање на висинските криви, на голем број стебла од пробните површини е измерена висина. Од така конструираните криви на висините се прочитани најверојатните големини на височината на стеблата од одделните степени по дебелина. Кривите на височините се конструирани по методот на Гутенберг, а се израмнувани графички.

Според табела бр. 1 колона 3, средната височина на истражуваните насади се движки од 12,8—16,1 м. или средно од 14,5 м.


Височините по насади и дебелински степени, се прикажани на табела бр. 2.

Табела бр. 2

Степени по дебелина		Висина на стеблата при поедините степени по дебелина				
1	2	2	3	4	IV	
II	(5—10)	10,3	9,8	12,9		
II	(5—10)	10,3	9,8	12,9	—	
III	(10—15)	12,4	11,9	14,3	13,8	
IV	(15—20)	13,6	15,1	14,9	16,0	
V	(20—25)	14,4	17,4	15,7	17,6	
VI	(25—30)	14,8	19,1	16,6	18,8	
VII	(30—35)	—	—	—	19,1	

Од табела бр. 1 и бр. 2 јасно се гледа дека пробата бр. IV е со најголема средна височина од 16,1 м. Оваа пробна површина отскокнува и по другите структурни елементи, а се наоѓа источно од манастирот „Свети Илија“. Таа особеност се потврдува и на графиконот бр. 1.

Правејќи споредба со приходите таблици на Недјалков (7) како најавтентичен, бидејќи се однесуваат за ист вид, истражуваните насади се со I и мал дел (првата проба) со I/II бонитет на месторастење. Правејќи, пак, споредба со приносно-приходните таблици за бел бор на Gehrhardt тие се со II бонитет на месторастење.



4.2. Број на стебла на хектар

Бројот на стеблата на 1 ха е одреден преку бројот на стеблата во одделните пробни површини. Сумарниот број стебла во апсолутни и релативни (во %) големини, по поедините степени по дебелина од по 5 см е прикажан во табела бр. 3.


Т а б е л а 3

Ред. бр.	Степен по дебелина см	Број на стебла на хектар									
		проба		проба		проба		проба			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	II (5—10)	718	25,9	98	4,0	67	3,5	—	—		
2.	III (10—15)	1089	39,4	822	33,4	467	24,1	376	22,8		
3.	IV (15—20)	738	26,7	1020	41,5	996	51,3	712	43,2		
4.	V (20—25)	187	6,8	406	16,5	358	18,4	475	28,8		
5.	VI (25—30)	35	1,2	114	4,6	53	2,7	75	4,5		
6.	VII (20—3)	—	—	—	—	—	—	12	0,7		
ВКУПНО:		2767	100,0	2460	10,0	1941	100,0	1650	100,0		

Од табела бр. 3 се гледа дека најголем број стебла на хектар има насадот во кој е поставена пробната површина бр. I (вкупно 2767 стебла), а најмал број стебла има насадот во кој е поставена површина бр. IV (вкупно 1650 стебла). Средниот број стебла на црнборовите вештачки подигнати насади изнесува 2204 стебла на хектар.

Вршејќи споредба според приходните таблици на Недјалков (7), каде што за 30 години бројот на стеблата изнесува 2290, а за 40 години 1836 стебла, или израмнето за 36 години 2018 стебла на 1 ха, нашите истражувани насади средно имаат поголем број стебла за околу 186 или 4,44%.

Сумарниот распоред на стеблата (средно за сите насади), по одделни степени на дебелина го прикажуваме на следниот графикон.



Според графиконот бр. 2, општо земено, овие црнборови насади имаат биномски распоред на стеблата, што е главна карактеристика на едновозрасните насади. Но, тој распоред не е еднаков при одделните насади. Слични меѓу себе се насадите II и IV и делумно III, а од нив знатно отстапува насадот I, во кој штоткуку беше извршена прореда.


За илустрација на напред реченото, за да добиеме појасна претстава за внатрешната структура на истражуваните насади, на графиконот бр. 3 ја даваме распределбата на стеблата на хектар по степени на дебелина при поедините пробни површини.

4.3. Дијаметар на средно стебло

Средните кружно-површински дијаметри на стеблата од овие црнборови насади се следниве:

насади:	I	II	III	IV
средни дијам. (см)	14,07	16,11	17,67	18,87

ГРАФИКОН бр. 3



Распределба на бројот на стеблата на 1ха
по стеблини на дијаметар

Од овие податоци се гледа дека најголем граден дијаметар на средното стебло има насадот IV од 18,87 см., а најмал насадот I од 14,07 см. Средниот граден дијаметар на овие насади изнесува 16,68 см.

Вршејќи споредба со табличите на Недјалков (7), за I бонитет, каде што ги вброивме овие наши истражувани насади, градниот дијаметар за 30 години изнесува 13,5 см, а за 40 години 17,2 см. средно за 36 години, колку што средно се стари нашите истражувани насади тој изнесува околу 16 см. Според така направените компарации можеме да констатираме дека средните дијаметри на истражуваните наши насади се еднакви или поголеми со споредуваните насади според Недјалков (7).

4.4. Кружна површина на хектар

Кружната површина, односно темелницата на насадите, при одредена возраст и одреден бонитет, претставува доста важен показател за производствената способност на одделените насади.

Според изложеното во табела бр. 1 кружната површина на истражуваните насади се движи од $43,01 \text{ m}^2/\text{ха}$ во првата до $50,10 \text{ m}^2/\text{ха}$ во

$\text{м}^2/\text{ха}$ во втората пробна површина, или средно за овие насади од $46,71 \text{ м}^2/\text{ха}$.


Кружната површина на еден хектар, распределена по степени на дебелина, при одделните пробни површини, во апсолутни и релативни големини, табеларно е прикажано и табела бр. 4, а графички на графикон бр. 5.

Табела бр. 4

Ред бр.	Степен по дебелина	Кружна површина							
		проба I		проба II		проба III		проба IV	
		м^2	%	м^2	%	м^2	%	м^2	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	II (5—10)	3,16	7,35	0,43	0,86	0,29	0,61	—	—
2.	III (10—15)	13,35	31,03	9,11	18,18	5,74	12,06	4,62	10,01
3.	IV (15—20)	17,71	41,18	21,58	43,07	23,91	50,25	17,16	37,17
4.	V (20—25)	7,32	17,02	14,16	28,26	14,25	29,95	18,91	40,97
5.	VI (25—30)	1,47	3,42	4,82	9,63	3,39	7,13	4,46	9,66
6.	VII (30—35)	—	—	—	—	—	—	1,01	2,19
ВКУПНО:		43,01	100,00	50,10	100,00	47,58	100,00	46,16	100,00

Од податоците во табелата бр. 4, се гледа дека истражуваните, вештачки подигнати црнборови насади, имаат прилично голема кружна површина на хектар. Таквата констатација станува уште појасна ако се споредат податоците за кружните површини на хектар на проучуваните насади со податоците што ги даваат приходните таблици на Недјалков (7), за црн бор за истите услови на месторастење. Според приходните таблици на Недјалков (7) за возраст на нормалните насади од 40 години од I бонитет на месторастење, кружната површина изнесува $42,6 \text{ м}^2/\text{ха}$. Според тоа, нашите истражувани насади имаат поголема кружна површина од споредуваните насади за $5\text{--}15\%$ иако се со помала поединечна и средна возраст (36 години).

Распоредот на кружната површина од овие истражувани насади (средно за сите) по одделни дебелински степени е прикажан на графиконот кој следува:



Од графикон бр. 4 јасно се гледа дека третираните насади имаат структурна крива која по форма е многу блиска до структурните криви на „нормалните“ едновозрасни насади. Како што е познато, таа крива е блиска до Gauss-овата свонолика крива. Според графикон 4, истражуваните насади, општо земено, имаат симетрична биномска структура.

Врз основа на установените средни податоци за кружната површина на 1 ха, на истражуваните од нас насади, и податоците за нормалните насади по приходните таблици на Недјалков (7), доаѓаме до заклучок дека сите овие насади имаат оптимален обраст од 1,0.

4.5. Дрвна маса на хектар

Дрвната маса на насадите е пресметана врз основа на податоците од полното клупирање на насадите-пробите, а се користени локалните двовлезни масови таблици за црн бор од Иванов (4). За таа цел најнапред беа конструирани криви на височините за секоја пробна површина, посебно на начин кој е описан во поглавјето 4.1. „Височина на стеблата“. Врз основа на височините по одделните степени на дебелина, од локалната двовлезна масова таблица беа извадени волумените што одговараат за едно стебло од одделните степени по дебелина. Потоа со множење на тие волуеми со броевите на стеблата на хектар во одделните степени по дебелина, ги одредивме дрвните маси на 1 ха.

Според табела бр. 1 колона 7, каде што се дадени дрвните маси на истражуваните насади се гледа дека таа се движи од 231 м³/ха во првата, до 375 м³/ха во четвртата пробна површина, или средно за сите насади од 328 м³/ха.

Распределбата на дрвната маса на хектар по степени на дебелина во абсолютни и релативни (%) големини, ја даваме во табела бр. 5, а графички на графикон бр. 5.

Табела бр. 5

Ред. бр.	Степен по дебелина	Дрвна маса							
		проба I		проба II		проба III		проба IV	
		m ³	%						
1. II	(5—10)	13	5,6	3	0,8	2	0,6	—	—
2. III	(10—15)	57	24,7	58	16,1	49	14,2	30	8,0
3. IV	(15—20)	85	36,8	122	33,9	162	46,8	131	34,9
4. V	(20—25)	64	27,7	113	31,4	108	31,2	163	43,5
5. VI	(25—30)	5,2	64	17,8	25	7,2	41	10,9	
6. VIII	(30—35)	—	—	—	—	—	—	10	2,7
ВКУПНО:		231	100,0	360	100,0	364	100,0	375	100,0

Распоредот на дрвната маса по степени на дебелина има доста правилен (типичен) биномски распоред. Според податоците во табела бр. 5, а графички претставени на графикон бр. 5, се гледа дека најголема концентрација на дрвна маса кај првите три проби има во четвртиот дебелински степен (15—20), а кај четвртата проба, во петтиот. Правилниот биномски распоред, кој ја карактеризира правилната симетричност, најмногу е изразен во првата пробна површина, но, тој е доста правилен и кај другите, со исклучок на втората.

Вршејќи споредувања со нормалните насади по таблици на Недјалков (7), каде што за возраст од 40 години и I бонитет на месторастење изнесува 387 m^3 , а за 30 години $309/\text{m}^3/\text{ха}$, израмнето на 36 години, колку што изнесува просечната средна старост на истражуваните насади, таа би изнесувала околу $350 \text{ m}^3/\text{ха}$. Потпирајќи се врз напред реченото, произлегува дека тој структурен елемент во одделни пробни површини отстапува, со исклучок на втората и четвртата. Најголемо отстапување се спрекава кај првата пробна површина од 109 m^3 или $32,1\%$, а кај третата само околу 17 m^3 или $4,7\%$. Таквата појава се должи прво, на послабиот бонитет на месторастење на првата проба и, второ, што непосредно пред нејзиното поставување се вршеше прореда, со нешто поголем интензитет ($20—30\%$).

Распоредот на дрвната маса по одделни пробни површини и степени на дебелина сликовито го претставуваме на следниот графикон. (Граф. бр. 5).


4.6. Прираст на дрвна маса

Прирастот на дрвната маса е еден од најважните показатели за производственоста на насадите. Всушност, тој ја претставува годишната продукција на дрво и затоа служи како основа во уредувањето и одгледувањето на шумите.

Тековниот годишен прираст по зафатнина претставува многубитен елемент за давање заклучок за производствената способност на одделните насади.

Средниот (просечниот) годишен прираст по дрвна маса на хектар исто така, е доста битен показател за производственоста на насадите. За важноста на просечниот (средниот) прираст Стаменковик (1) рекол „Познавањето на просечниот прираст и времето на неговата кулминација е од големо шумско-стопанско значење, бидејќи во зависност од времето кога настанува неговата кулминација, се одлучува за сечење на одделни стебла и цели насади, до колку се има за цел максимално производство на дрвна маса“.

Графикон бр. 5




Распределба на дървната маса по 1х1 м² по съчинени на дебелина

4.6.1. Тековен годишен прираст

Пресметувањето на тековниот годишен прираст беше извршено по равенката бр. 1 образложена во напред даденото по-глажје (3.2. Метод на работа), откога претходно на терен беа земени голем број извртоци, а тие беа сведентирани и обработени во посебни обрасци. Врз основа на тие пресметки го добивме годишиот тековен прираст на овие насади, кој се движи од $10,08 \text{ m}^3/\text{ха}$ во првата проба до $15,36 \text{ m}^3/\text{ха}$ во втората проба, а средно за четирите истражувани насади изнесува $12,74/\text{m}^3/\text{ха}/\text{год.}$

Тековниот прираст по одделни пробни површини е представен на следниот графикон.

Графикон бр. 6



Распределба на шановниот годишак прираст по стапани на дебелина

Од графиконот 6 се гледа дека тој е скоро истоветен со графиконот 5, кој се однесуваше на дрвната маса. Според него, тековниот прираст кај сите четири насади е со структурни криви кои се близки до Gauss-овата крива. Од истиот графикон се гледа дека концентрацијата на тековниот прираст кај првите три проби е во четвртиот дебелински степен, а само во пробата бр. 4, во петтиот. Таквата карактеристика делумно е резултат на по-добрата местоположба, односно подобрите месторастечни услови, а делумно на поголемата негова возраст.

Ако извршиме споредувањан а овој структурен елемент, со веќе напред наведените приходни таблици, ќе установиме дека тој кај нормалните насади за возраст од 30 год. и I бонитет изнесува $16,2 \text{ m}^3$, а за 40 години $7,8 \text{ m}^3/\text{ха}/\text{год}$. При нашите истражувања во одделните насади, како што беше понапред речено, тој се движи од $10,08 - 15,36 \text{ m}^3$ или средно од $12,74 \text{ m}^3/\text{ха}/\text{год}$. Според тоа, овој структурен елемент е еднаков или поголем од споредуваните нормални насади, особено ако се има предвид дека истражуваните насади се со средна возраст од 36 години.

4.6.2. Просечен (среден) прираст

Просечниот прираст при нашите истражувања се движи од $6,79-10,00 \text{ м}^3/\text{ха}/\text{год.}$ или во просек од $9,00 \text{ м}^3/\text{ха}/\text{год.}$ Правејќи споредба со соодветните прирасно-приходни таблици за нормални насади, каде што тој за возраст од 40 год. изнесува $9,7 \text{ м}^3/\text{ха}/\text{год.}$, може да се констатира дека истражуваните црнборови култури — насади, средно земено, се со нешто послаб среден прираст од споредуваните.

5. ЗАКЛУЧОК

Од направените истражувања врз изграденоста и производствената способност на вештачки подигнатите црнборови насади крај Берово, може да бидат извлечени следните поважни заклучоци:

1. Врз изграденоста на насадите (културите крај Берово), голема улога одиграле: густината на садењето, спроведените мерки на неги (прореди) и микроклиматските локални услови на месторастењето.

2. Бројот на стеблата на 1 ха се движи од $1650-2767$ стебла, просечно 2204. Бројот на стеблата е во директна зависност од успехот во пошумувањето и дополнителните одгледувачки зафати.

3. Дебелинската и висинската структура на истражуваните насади ги карактеризира своналика структура, типична за едновозрасни шуми. Карактеристични се благи асиметрични дистрибуции, позитивни кај дебелинската, а негативни кај висинската структура.

4. Стеблата во сите истражувани насади, па и воопшто, се подебели од нормалните.

5. Средната вредност на кружната површина изнесува $46,71 \text{ м}^2/\text{ха}$, а кај нормалните насади тој структурен елемент покажува вредност од $42,6 \text{ м}^2/\text{ха}$. Според тоа, нашите истражувани насади имаат поголема кружна површина од спроведуваните од $5-15\%$.

6. Дрвната маса како комплексен израз на производственоста на насадите при нашите истражувања се движи од $231-375 \text{ м}^3/\text{ха}$ или средно од $328 \text{ м}^3/\text{ха}$. Според тоа, истражуваните од нас насади се со еднаква или нешто помала дрвна маса во однос на нормалните, при што за возраст од 40 год. и I бонитет на месторастење изнесува $387 \text{ м}^3/\text{ха}$.

7. Прирастот, како просечниот, така и тековниот, е со многу добар интензитет, посебно тековниот, кој е поголем од оној во нормалните насади околу $15-30\%$.

Според напред изнесените констатации се доаѓа до заклучок дека истражуваните од нас насади се одликуваат со многу добра производствена способност и претставуваат потенцијален извор на квалитетна и курентна дрвна залиха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вучковић, М. 1979: Истраживања утицаја неких фактора стапишта динамички развитак црног бора у културима на подрачје Јломничке реке (Велики Јастребац), Магистерски рад — Београд.
2. Гогушевски, М. 1957/58: Компаративно проучување на таксациите елементи кај белиот и црниот бор во културите на „Крушино“ крај Кичево, Годишен зборник на Зем. шум. факултет, Скопје, кн. XI.
3. Гогушевски, М. 1962/63: Проучување на дрвнопродуктивната способност на црните борови насади од Мариовското шумско стопанско подрачје, Годишен зборник на Зем. шум. факултет, Скопје, кн. XIV.
4. Иванов, Д. 1965: Компаративни проучувања врз формата на стеблата од црни бор во шумско-стопанското подрачје Кожуф—Витолиште, СР Македонија, (Докторска дисертација), Скопје.
5. Михајлов, И. 1958: Проучувања врз структурните елементи на црни боровите култури вошумата „Крушино“ до гр. Кичево, Скопје.
6. Михајлов, И. 1952: Дендрометрија, Скопје.
7. Недјалков, С. 1962: Изучуванија врху растежка, продуктивноста и техническата зрелост на насажденијата од черен бор. Софија.
8. Чонев, Б. 1983: Истражување врз структурните елементи на црни боровите насади-култури во шумата „Крушино“ крај Кичево, Шумарски преглед 1—2.
9. Чонев, Б. 1984: Истражување на производната способност, вредноста и рентабилноста на вештачко подигнатите црни борови насади, Магистерски труд, Скопје.
10. Тавчар, А. 1946: Биометрика у пљопривреди, Загреб.
11. Завод за уредување на шуми, Скопје, 1974: Шумско-стопанска основа за културите крај Берово, Скопје.

SUMMARY

INVESTIGATIONS OF STRUCTURE AND PRODUCTIVITY OF ARTIFICIALLY RAISED STANDS OF BLACK PINE (PINUS NIGRA) ALONGSIDE BEROVO

B. Čonev

Artificially raising of black-pines plantations on the operation „Juovac“ and „Ratevski rid“ alongside Berovo, have been done 34—38 years ago on places where is growing the oak under the name PŁOSKAĆ (Quercus Farnetto), as well as on higher parts the oak GORUN (Quercus Petraea).

On these places, which are distinguishing with very good productive abilities, the black pine is grow quite well. The great productive ability can be seen through the annual production of the qualitative wood mass, where the current yields per year is amounting in average 12,74 m³/ha. The wood mass of these plantations per unit surface (1 ha) is from 231 to 375 m³ or on average of 328 m³. Analysing the rest structural elements as are the height and circle surface could be say that those plantations are of the first class.

According o performed investigations and obtained results could be concluded that the black pine grow very well in the oak's forest belt and can utilize as a substitution of the lowgraded oak's forest, which are cluttering bio areas of forests in SR Macedonia.